

# Попусти за енергија



Обезбедете дека добивате попуст за енергија ако имате картичка за попуст

Ако имате картичка за здравствена заштита (**Health Care Card**), пензионерска картичка за попуст (**Pension Concession Card**) или златна картичка за воени ветерани (**Veteran Affairs Gold Card**), вие имате право на поевтина струја и гас. Ако немате една од овие три картички за попуст, не можете да барате попуст.

Попустите за енергија може да ви заштедат стотици долари годишно. Ако имате картичка за попуст, јавете се на продавачот на енергија и побарајте да проверат дали добивате попуст за енергија.

Ако се преселувате, ја менувате компанијата за енергија или добивате нова картичка за попуст, вашиот попуст нема да биде пресметан во вашата сметка. Редовно проверувајте ја вашата сметка за да обезбедите дека ги добивате вашите попусти за енергија.

## Примери на картички за попуст:



Health Care Card



Pension Concession Card



Veterans Affairs Gold Card

## Како да побарате од вашиот продавач на енергија да провери дали ги добивате вашите попусти за енергија

### Пред да се јавите:

Обезбедете дека имате:

- Скорешна сметка за струја или гас
- Податоци од вашата сметка за енергија (име и презиме, адреса, дата на раѓање, број на сметката)
- Вашата картичка за попуст

### Ви треба преведувач?

На вашата сметка за енергија има информации за бесплатни преведувачки услуги.



### Кога ќе се јавите:

Речете му на вашиот продавач на енергија:

**„Јас имам картичка за попуст. Ве молам проверете дали ги добивам сите мои попусти за енергија“**



## Дотација за помош (Utility Relief Grant)

Ако не можете да ги платите вашите сметки за енергија, можеби може да добиете Дотација за плаќање сметки (Utility Relief Grant). Тоа е исплата од 650 долари како помош да ги платите неплатените сметки. Дотацијата е на располагање на корисници на картички за попуст кои имаат финансиски тешкотии. Јавете се на вашиот продавач на енергија и прашајте за Utility Relief Grant.